

20130130485

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОБРОВОЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 јануари 2013 година.

Бр. 07-415/1
21 јануари 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОБРОВОЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија” број 7/2008, 124/10 и 71/11), во членот 2 точка 6 и членот 3 по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и пензионираните членови“.

Член 2

Во членот 4 по точката 14 се додава нова точка 14-а, која гласи:

„14-а. „Пензиониран член“ е физичко лице кое остварило право на пензиски надоместок од доброволно капитално финансирано пензиско осигурување преку програмирани повлекувања или повеќекратни исплати и има индивидуална и/или професионална сметка во доброволен пензиски фонд од која ги врши повлекувањата на средствата;“.

Во точката 15 по зборот „основа“ се додаваат зборовите: „или на име на пензиониран член од која пензионираниот член ги повлекува средствата“.

Во точката 16 по зборот „придонес“ на крајот од реченицата се додаваат зборовите: „или на име на пензиониран член од која пензионираниот член ги повлекува средствата“.

Точката 19 се менува и гласи:

„„Агент“ е лице кое врши работи на маркетинг на пензиски фондови;“.

По точката 19 се додава нова точка 19-а, која гласи:

“19-а. „Овластен актуар“ е физичко лице кое има дозвола за работа како овластен актуар од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување;“.

Во точката 21 по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и на пензионираните членови“.

Во точката 22 потточка г) сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка.

Во точката 23 на крајот од реченицата се додава сврзникот „и“.

По точката 23 се додава нова точка 24, која гласи:

“24. „Работи на маркетинг“ се сите активности чија цел е рекламирање на друштво за управување со доброволни пензиски фондови, на друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови и на доброволен пензиски фонд и информирање и склучување на договори за членство во доброволен пензиски фонд и договори за исплата на средства од доброволен пензиски фонд што вклучува:

а) рекламирање на работењето на друштвото и доброволниот пензиски фонд со кој тоа управува;

б) информирање за карактеристиките на доброволното капитално финансирано пензиско осигурување;

в) информирање за надоместоците и трансакционите провизии;

г) информирање за приносот на доброволниот пензиски фонд;

д) информирање за инвестиционото портфолио на доброволниот пензиски фонд;

ѓ) информирање за доброволните индивидуални сметки и професионалните сметки;

е) зачленување и премин на членови од еден во друг доброволен пензиски фонд;

ж) склучување на договори за програмирани повлекувања, договори за еднократна исплата и договори за повеќекратни исплати и

з) други активности заради рекламирање и обезбедување на информации поврзани со работењето на друштвото и на доброволниот пензиски фонд.“

Член 3

Во членот 5 став (1) втората реченица се менува и гласи: „Доброволниот пензиски фонд го сочинуваат доброволните придонеси (во натамошниот текст: придонеси) уплатени во име и за сметка на членовите, средствата на членовите, средствата на пензионираните членови и приносите од инвестираните придонеси и средства, намалени за надоместоците што се наплатуваат од доброволниот пензиски фонд.“

Во ставот (2) по зборот „членови“ се додаваат зборовите: „и пензионирани членови“.

Член 4

Во членот 10 став (1) точката д) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и на пензионираните членови“.

Во точката д) сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка.

По точката д) се додава нова точка ѓ), која гласи:

„ѓ) податоци за начинот на пресметка и исплата на пензиски надоместоци преку програмирани повлекувања, еднократни исплати и повеќекратни исплати и“.

Точката ѓ) станува точка е).

Член 5

Во членовите 12 став (2) и 117 став (1) точка в) зборовите: „претходна согласност“ се заменуваат со зборовите: „претходно мислење“.

Член 6

Во членот 13 ставовите (2) и (3) се менуваат и гласат:

„(2) Агенцијата го пропишува начинот на добро корпоративно управување на друштвото.

(3) Друштвото е должно да донесе кодекс за добро корпоративно управување согласно со прописот од ставот (2) на овој член.“

Член 7

Во членот 14 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Доброволните пензиски фондови и друштвата од ставот (1) на овој член се основаат со цел да примаат придонеси од лица и осигурители, да ги вложуваат во финансиски инструменти, да вршат распределба на акумулираните средства согласно со закон и да вршат исплата на пензиски надоместоци преку програмирани повлекувања, еднократни исплати и повеќекратни исплати.“

Член 8

Во членот 23 став (1) броевите „5 и 6“ се заменуваат со броевите „19 и 20“.

Член 9

Во членовите 29 став (1) и 30 став (1) зборовите: „односно генерален директор или директор“ се заменуваат со зборовите: „и раководно лице“, а зборовите: „генерален директор или директор“ се заменуваат со зборовите: „раководно лице“.

Член 10

По членот 30 се додаваат два нови члена 30-а и 30-б, кои гласат:

„Член 30-а

(1) Член на управен одбор, на надзорен одбор, раководно лице во друштвото и орган на друштвото има фидуцијарна должност да работи единствено во корист на интересите на членовите и на пензионираните членови на задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд. Должноста треба да ја спроведуваат со примена на високи стандарди на етика и интегритет и без конфликт на интереси и да обезбедат нивна примена од страна на секој вработен и ангажирано лице во друштвото.

(2) Член на управен одбор, на надзорен одбор и раководно лице во друштвото треба да има соодветна управувачка и оперативна компетентност заради извршување на должностите кои му се доделени и секогаш да се информира за прашањата кои се однесуваат на неговиот делокруг на работа.

Член 30-б

(1) Друштвото е должно да воспостави ефикасни контролни механизми кои се документирани во неговите интерни акти со цел за ублажување на сите ризици кои влијаат на интересите на членовите и на пензионираните членови на задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд.

(2) Друштвото е должно да воспостави процедура и да определи лице за следење и обезбедување на усогласеност на работењето со закон, подзаконските акти и интерните акти на друштвото.“

Член 11

Во членот 31 ставови (1) и (2) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и пензионираните членови“.

Член 12

Во членот 33 ставот (1) се менува и гласи:

„Друштвото е должно да води целосна, точна и ажурна евиденција за доброволната индивидуална сметка и/или професионалната сметка на секој член и на пензиониран член на доброволниот пензиски фонд, за уплатени доброволни придонеси, односно исплатени и пренесени средства, бројот на сметководствени единици на сметката и вредноста на сметката, како и други податоци утврдени со закон.“

Во ставот (2) точка а) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и пензионираните членови“, а по зборот „членови“ се додаваат зборовите: „и пензионирани членови“.

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Друштвото е должно да ја чува евиденцијата со сите податоци содржани на доброволните индивидуални сметки и на професионалните сметки, врз основа на информациите со состојба од последниот работен ден на секоја календарска година и на надворешен медиум.“

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5).

Во ставот (5) кој станува став (6) по зборот „членовите,, се додаваат зборовите: „и на пензионираните членови“.

Ставовите (6) и (7) стануваат ставови (7) и (8).

Член 13

Во членот 34 став (2) точка е) сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка.

По точката ж) се додаваат две нови точки з) и с), кои гласат:

„з) оцена на процесот на управување со ризици и

с) оцена на процесот на исплата на пензиски надоместоци преку програмирани повлекувања, еднократни исплати и повеќекратни исплати.“

Член 14

По членот 34 се додаваат два нови члена 34-а и 34-б, кои гласат:

„Член 34-а

(1) Друштвото е должно да назначи овластен актуар кој за својата работа одговара пред управениот одбор на друштвото.

(2) Доколку овластениот актуар престане да врши актуарски работи во друштвото, друштвото е должно за тоа да ја извести Агенцијата во рок од пет дена од престанокот.

(3) Друштвото е должно во рок од 30 дена од денот на престанокот на вршење на работите на овластениот актуар да назначи нов овластен актуар.

(4) Друштвото не смее да назначи овластен актуар кој е поврзано лице со друштвото согласно со овој закон.

(5) Овластениот актуар е должен да даде насоки за пресметки на програмираните повлекувања и да провери дали направените пресметки и користените таблици на смртност и каматни стапки се пресметани во согласност со закон и подзаконските акти пропишани од Агенцијата.

(6) Овластениот актуар е должен да врши проверка на ликвидноста на задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд.

(7) Секое тримесечје овластениот актуар изготвува потврда со мислење за преземените дејствија од ставовите (5) и (6) на овој член на начин, содржина и форма пропишани од Агенцијата.

(8) Овластениот актуар потврдата со мислење од ставот (7) на овој член ја поднесува до управниот одбор на друштвото.

(9) Овластениот актуар изготвува извештај за своето работење за претходната година и го доставува на усвојување до надзорниот одбор на друштвото.

(10) Доколку овластениот актуар при вршење на својата работа утврди дека програмираните повлекувања не се пресметани согласно со закон и подзаконски акти пропишани од Агенцијата, истиот е должен веднаш да го извести управниот одбор на друштвото. Доколку управниот одбор не го земе предвид известувањето на овластениот актуар, тој е должен веднаш да ја извести Агенцијата.

Член 34-б

(1) Друштвото е должно да воспостави активности за управување со ризици на задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд.

(2) Друштвото е должно да назначи лице одговорно за управување со ризици кое треба да има соодветни квалификации за извршување на активности поврзани со управување со ризици и да нема конфликт на интерес.

(3) Лицето од ставот (2) на овој член треба има пристап до податоците во друштвото. Лицето е должно да обезбедува објективна анализа на ризиците и правилно да го советува управниот одбор при донесување на одлуките, имајќи ги предвид сите релевантни ризици.

(4) Лицето од ставот (2) на овој член поднесува извештај до управниот одбор на друштвото.

(5) Извештајот од ставот (4) на овој член друштвото го доставува до Агенцијата, најмалку еднаш годишно, односно веднаш доколку се утврди дека настанала сериозна закана по интересите на членовите и на пензионираниите членови.“

Член 15

По членот 35 се додава нов член 35-а, кој гласи:

„Член 35-а

Друштвото е должно да дава, води, евидентира, архивира, доставува и објавува точни и ажурирани известувања, податоци и информации.“

Член 16

Во членот 39 став (1) точка s) по зборот „одлуки“ се додаваат зборовите: „пресметка на програмирани повлекувања, управување со ризици“.

Во точката к) сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка.

По точката к) се додава нова точка л), која гласи:

„л) потпишана изјава од овластени потписници на сите лица кои би биле основачи дека по добивање на одобрение за управување со доброволен пензиски фонд друштвото за управување со доброволни пензиски фондови ќе се вклучи во Центарот за електронски систем за котација (во натамошниот текст: Центарот) согласно со Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување и“.

Точката л) станува точка љ).

Член 17

Во членот 40 во воведната реченица по зборот „зачленат“ се додаваат зборовите: „или станат пензионирани членови“.

Во точката г) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и пензионираниите членови“, а по зборот „членови“ се додаваат зборовите: „и пензионирани членови“.

Член 18

Во членот 43 по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

„(5) Друштвото е должно во рок од 90 дена од денот на полноважноста на одобрието за управување со доброволен пензиски фонд, согласно со ставот (2) на овој член, да се вклучи во Центарот согласно со Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување.“

Ставот (5) станува став (6).

Член 19

Во членот 45 ставот (1) се менува и гласи:

„Агенцијата може да повлече или укине одобрение за управување со доброволен пензиски фонд од истите причини од кои одбива барање поради не доставување на документите од членот 39 од овој закон или не исполнување на условите од членовите 40 и 43 став (5) од овој закон, злоупотреба на лични податоци на членови или пензионирани членови на барање од друштво за управување со доброволни пензиски фондови, грубо кршење на одредбите од овој закон и од Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам, како и во други случаи утврдени со овој закон.“

Во ставот (2) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и на пензионираните членови“.

Член 20

Во членот 46 став (1) зборовите: „по претходна согласност од Министерството за труд и социјална политика“ се бришат.

Во ставот (2) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и на пензионираните членови“, а зборовите: „по претходна согласност од Министерството за труд и социјална политика“ се бришат.

Во ставовите (3) и (4) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и пензионираните членови“.

Член 21

Во членот 48 став (5) точка и) по зборот „одлуки“ се додаваат зборовите: „пресметка на програмирани повлекувања, управување со ризици“.

Во точката j) сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка.

По точката j) се додава нова точка к), која гласи:

„к) потпишана изјава од овластени потписници на друштвата кои се спојуваат дека по добивање на одобрение за управување со доброволен пензиски фонд новото друштво ќе се вклучи во Центарот согласно со Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување и“.

Точката к) станува точка л).

Член 22

Во членот 49 точки г) и д) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и на пензионираните членови“.

Член 23

Во членот 51 по зборот „членови“ се става запирка и се додаваат зборовите: „пензионирани членови“.

Член 24

Во членот 52 став (3) по зборот „членови“ се става запирка и се додаваат зборовите: „пензионирани членови“.

Во ставот (4) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и пензионирани членови“.

Член 25

Во членот 55 став (1) точка s) по зборот „одлуки“ се додаваат зборовите: „пресметка на програмирани повлекувања, управување со ризици“.

Во точката к) сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка.

По точката к) се додава нова точка л), која гласи:

„л) потпишана изјава од овластени потписници на сите лица кои би биле основачи дека по добивање на одобрение за управување со доброволен пензиски фонд и одобрение за управување со задолжителен пензиски фонд друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови ќе се вклучи во Центарот согласно со Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување и“.

Точката л) станува точка љ).

Член 26

Во членот 56 во введната реченица по зборот „зачленат“ се додаваат зборовите: „или станат пензионирани членови“.

Во точката г) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и пензионирани членови“, а по зборот „членови“ се додаваат зборовите: „или пензионирани членови“.

Член 27

Во членот 59 по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

„(5) Друштвото е должно во рок од 90 дена од денот на полноважноста на одобрението за управување со задолжителен пензиски фонд и одобрението за управување со доброволен пензиски фонд согласно со ставот (2) на овој член да се вклучи во Центарот согласно со Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување.“

Ставот (5) станува став (6).

Член 28

Во членот 61 став (2) точка а) по буквата „к“ се става запирка, а буквите „и л)“ се заменуваат со буквите „л) и љ)“.

Член 29

Во членот 62 во введната реченица по зборот „зачленат“ се додаваат зборовите: „или станат пензионирани членови“.

Во точката д) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и на пензионирани членови“.

Во точката е) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и пензионирани членови“, а по зборот „членови“ се додаваат зборовите: „или пензионирани членови“.

Член 30

Во членот 67 став (2) точка а) по буквата „к“ се става запирка, а буквите „и л)“ се заменуваат со буквите „л) и љ)“.

Член 31

Во членот 68 став (1) по зборот „зачленат“ се додаваат зборовите: „или станат пензионирани членови“.

Во точката д) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и пензионираните членови“.

Во точката е) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и пензионираните членови“, а по зборот „членови“ се додаваат зборовите: „или пензионирани членови“.

Член 32

Во членот 73 зборовите: „на своите фондови“ се заменуваат со зборовите: „и пензионираните членови на фондовите со кои управува“.

Член 33

Во членот 76 ставот (1) се менува и гласи:

„Агенцијата може да повлече или укине одобрение за управување со задолжителен и/или доброволен пензиски фонд од истите причини од кои одбива барање поради не доставување на документите од членовите 55, 61 ставови (2), (4) и (5) и 67 ставови (2), (4) и (5) од овој закон или не исполнување на условите од членовите 56, 59 став (5), 62, 65 став (5), 68 и 71 став (5) од овој закон, злоупотреба на лични податоци на членови или пензионирани членови на барање од друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови, грубо кршење на одредбите од овој закон и од Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам, како и во други случаи утврдени со овој закон.“

Во ставот (2) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и на пензионираните членови“.

Член 34

Во членот 77 став (1) зборовите: „по претходна согласност од Министерството за труд и социјална политика“ се бришат.

Во ставот (2) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и на пензионираните членови“, а зборовите: „по претходна согласност од Министерството за труд и социјална политика“ се бришат.

Во ставовите (3), (4), (5) и (6) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и пензионираните членови“.

Член 35

Во членот 79 став (5) точка и) по зборот „одлуки“ се додаваат зборовите: „пресметка на програмирани повлекувања, управување со ризици“.

Во точката ј) сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка.

По точката ј) се додава нова точка к), која гласи:

„к) потпишана изјава од овластени потписници на друштвата кои се спојуваат дека по добивање на одобрение за управување со задолжителен пензиски фонд и одобрение за управување со доброволен пензиски фонд новото друштво ќе се вклучи во Центарот согласно со Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување и“.

Точката к) станува точка л).

Член 36

Во членот 80 точки г) и д) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и на пензионираните членови“.

Член 37

Во членот 82 по зборот „членови“ се става записка и се додаваат зборовите: „пензионирани членови“.

Член 38

Во членот 83 став (3) по зборот „членови“ се става записка и се додаваат зборовите: „пензионирани членови“.

Во ставот (4) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и пензионираните членови“.

Член 39

Во членот 101 став (1) по зборот „членот“ се додаваат зборовите: „и на пензионираниот член“.

Во ставовите (2) и (3) по зборот „член“ се додаваат зборовите: „и на пензиониран член“.

Член 40

Во членот 106 став (1) по зборот „зачлени“ се става записка и се додаваат зборовите: „да склучи договор за програмирани повлекувања, договор за еднократна исплата, или договор за повеќекратни исплати“, а по зборот „член“ се додаваат зборовите: „или пензиониран член“.

Ставот (5) се менува и гласи:

„Подарок, во смисла на овој член значи, но не се ограничува на парични награди, плаќање на паричен надоместок за предвременно прекинување на членство или раскинување на договор за програмирани повлекувања или повеќекратни исплати од друг доброволен пензиски фонд, подарување на подвижни и недвижни ствари, уметнички дела, организирање изложби или претстави, или други сторувања кои вообичаено треба да се платат, освен оние плаќања кои непосредно произлегуваат од првата на членовите и пензионираните членови на доброволен пензиски фонд.“

Член 41

Во членот 107 став (1) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и пензионираните членови, а по зборот „членови“ се додаваат зборовите: „и пензионирани членови“.

Во ставот (2) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и пензионираните членови“, а по зборот „зачленат“ се додаваат зборовите: „или станат пензионирани членови“.

Член 42

Во членот 108 став (2) се додава нова реченица која гласи: „Друштвото е должно со деловниот соработник да склучи договор за вршење на работите на маркетинг на доброволен пензиски фонд во просториите на деловниот соработник.“

Член 43

Во членот 109 став (1) по зборот „членство“ се става записка и се додаваат зборовите: „договор за програмирани повлекувања, договор за еднократна исплата и договор за повеќекратни исплати“.

Во ставот (2) по зборот „членство“ се става записка, а зборовите: „во доброволен пензиски фонд“ се заменуваат со зборовите: „договорот за програмирани повлекувања, договорот за еднократна исплата и договорот за повеќекратни исплати“.

Член 44

Членот 110 се менува и гласи:

„Агентот е должен сите контакти со членот, пензионираниот член или со лицата кои имаат право да станат членови и пензионирани членови на пензиски фонд да ги врши лично и не смее да склучува договор за членство, договор за програмирани повлекувања, договор за еднократна исплата и договор за повеќекратни исплати преку друго лице.“

Член 45

Во членот 111 ставот (1) се менува и гласи:

„Доколку вработен, претставник, агент или поврзано лице на друштво или друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови изврши влијание на член или на пензиониран член да го раскине договорот со друго друштво или друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови и да склучи договор со друштвото кое го застапува или претставува, мора да им даде приоритет на интересите на тој член наспроти личните или интересите на друштвото.“

Член 46

Во членот 113 втората реченица се менува и гласи: „Информативниот проспект содржи целосни, точни и објективни податоци за доброволниот пензиски фонд и друштвото кое управува со тој фонд, кои се потребни за потенцијалниот член да донесе одлука за зачленување во доброволниот пензиски фонд и потенцијалниот пензиониран член да склучи договор за програмирани повлекувања или договор за повеќекратни исплати, и тоа:“.

Во точката ж) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и од пензионираните членови“.

Точката з) се менува и гласи:

„начин на зачленување, склучување на договор за програмирани повлекувања, склучување на договор за еднократна исплата, склучување на договор за повеќекратни исплати и склучување на договор за премин;“.

Во точката с) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и на пензионираните членови“.

Во точката к) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и пензионираните членови“.

Во ставот (4) по зборот „член“ се додаваат зборовите: „или пензиониран член“, а по зборот „членство“ се става запирка и се додаваат зборовите: „ке сака да склучи договор за програмирани повлекувања, договор за еднократна исплата и договор за повеќекратни исплати“.

Член 47

Во членот 114 по ставот (7) се додава нов став (8), кој гласи:

„(8) Одредбите од ставовите (1), (2), (3), (4), (5), (6) и (7) на овој член соодветно се применуваат и на пензионирани членови.“

Член 48

Во членот 115 се додава нова реченица која гласи: „По претходна писмена согласност од осигурителот, друштвото наместо во писмена форма информациите може да ги доставува и во електронска форма.“

Член 49

Членот 116 се менува и гласи:

„(1) Друштвото е должно на Агенцијата да и ги доставува следниве информации:

а) тримесечни неревидирани и годишни неревидирани и ревидирани финансиски извештаи за друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови заедно со бруто биланс;

б) тримесечни неревидирани основни финансиски извештаи и дополнителни извештаи и годишни неревидирани и ревидирани финансиски извештаи и дополнителни извештаи за доброволниот пензиски фонд заедно со бруто биланс;

в) подетални податоци за стекнување и пренос на средствата на доброволниот пензиски фонд со наведување на секое поединечно средство, датумот и цената на трансакцијата и правното лице кое ја врши услугата со хартиите од вредност;

г) податоци за трошоците за Агенцијата, чуварот на имот, трансакции, маркетинг, агенти и други трошоци согласно со овој закон;

д) податоци на акционерите на друштвото вклучувајќи имиња и адреси;

ѓ) имиња на членовите на органите на управување и вработените во друштвото и висината на надоместоците за нивното работење;

е) информација за доставени известувања до членовите и до пензионираните членови од членот 114 ставови (1) и (3) од овој закон;

ж) подетални податоци за вкупниот број на членовите на доброволниот пензиски фонд, бројот на членовите кои се зачлениле во доброволниот пензиски фонд, бројот на оние кои преминале во друг доброволен пензиски фонд, бројот на починати членови и бројот на корисници на пензиски надоместок;

з) подетални податоци за вкупниот број на пензионирани членови на доброволниот пензиски фонд, бројот на лица кои склучиле договор за програмирани повлекувања, еднократни или повеќекратни исплати и комбинација по вид на исплата, бројот на пензионирани членови кои ги прекинале договорите за програмирани повлекувања и направиле промена на друштвото кое врши исплата на програмирано повлекување или видот на исплата на пензиски надоместок, бројот на починати пензионирани членови;

с) детални податоци за сите осигурители и податоци за професионални пензиски шеми вклучени во доброволниот пензиски фонд;

и) евиденцијата од членот 33 став (3) од овој закон;

ј) потврда со мислење од овластениот актуар;

к) годишен извештај за работењето на овластениот актуар;

л) отчет за начинот на исполнување на обврските од членовите 30-а, 30-б и 34-б од овој закон;

љ) извештај за извршена процена на средствата на доброволниот пензиски фонд;

м) извештаи од внатрешна контроли и внатрешни ревизии и

н) други податоци пропишани од Агенцијата.

(2) Неревидираните финансиски извештаи од ставот (1) точки а) и б) на овој член се доставуваат во рок од еден месец по завршувањето на периодот за кој се однесуваат извештаите, а ревидираните финансиски извештаи од ставот (1) точки а) и б) на овој член се доставуваат во рок од три месеци по завршувањето на периодот за кој се однесуваат извештаите. Извештаите од ставот (1) точки а) и б) на овој член друштвото или друштвото за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови ги објавува на својата веб страница во рок од пет дена од доставувањето до Агенцијата.

(3) Податоците од ставот (1) точки в) и љ) на овој член се доставуваат за секој датум на процена најдоцна следниот работен ден.

(4) Податоците од ставот (1) точки г), ж), з) и с) на овој член се доставуваат еднаш месечно, најдоцна до петтиот ден во месецот за претходниот месец.

(5) Податоците од ставот (1) точки д), ё) и л) на овој член се доставуваат еднаш годишно, најдоцна до 15 ден од завршувањето на деловната година.

(6) Податоците од ставот (1) точка е) на овој член се доставуваат во рок од еден месец од завршувањето на периодот за кој се однесуваат податоците.

(7) Извештаите од ставот (1) точка м) на овој член се доставуваат за секое тримесечје, најдоцна до петтиот ден во месецот за претходното тримесечје.

(8) Потврдата со мислење од ставот (1) точка ј) на овој член се доставува во рок од еден месец по завршувањето на периодот за кој се однесува потврдата, а извештајот од ставот (1) точка к) на овој член се доставува во рок од три месеци по завршувањето на периодот за кој се однесува извештајот.

(9) Евиденцијата од ставот (1) точка и) на овој член се доставува во рок од 15 дена по завршувањето на секоја календарска година.

(10) Агенцијата поблиску ги пропишува видот и периодот на кој се однесуваат податоците, начинот и формата на прикажување на истите и постапката за нивно доставување.“

Член 50

Во членот 119 став (1) се додава нова реченица која гласи: „Друштвото е должно да ги известува сите пензионирани членови на пензискиот фонд за секој предлог за зголемување на надоместоците од членот 117 став (1) точка б) од овој закон, најмалку 180 дена пред нивното воведување.“

Во ставот (2) по зборовите: „секој член“ се додаваат зборовите: „и пензиониран член“.

Член 51

Во членот 120 став (2) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и на пензионираните членови“.

Член 52

Во членот 122 став (1) се додава нова реченица која гласи: „Доброволните придонеси на членовите, пренесените средства и сите приноси од нивното инвестирање се распоредуваат на доброволни индивидуални сметки и/или професионални сметки кои гласат на име на членовите и на пензионираните членови на доброволниот пензиски фонд.“

Член 53

Во членот 124 став (2) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и пензионираните членови“.

Член 54

Во членот 126 став (3) по зборот „друштвото“ се става запирка и се додаваат зборовите: „а ги потврдува чуварот на имот“.

Во ставот (4) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и на пензионираните членови“.

Член 55

Членот 127 се менува и гласи:

„(1) Друштво кое управува со доброволен пензиски фонд е должно, на крајот на јуни и декември секоја година, да го утврди приносот во номинален и реален износ за претходните 84 месеци, согласно со ставот (2) на овој член. Доколку доброволниот пензиски фонд не примал придонеси во период од 84 месеци, но примал во период од 12 месеци, на крајот на јуни, односно декември ќе се утврди приносот за периодот од првиот

јуни, односно декември по основањето на фондот до крајот на јуни, односно декември кога се прави пресметката. Податоците за приносот друштвото ги доставува до Агенцијата.

(2) Приносот на доброволниот пензиски фонд во номинален износ е еднаков на промената на вредноста на сметководствената единица на последниот датум на процена од ставот (1) на овој член во однос на вредноста на сметководствената единица на последниот датум на процена од почетниот месец од ставот (1) на овој член. Приносот на доброволниот пензиски фонд во реален износ се пресметува врз основа на приносот на доброволниот пензиски фонд во номинален износ и нивото на трошоците на живот во истиот период за кој се пресметува приносот објавено од Државниот завод за статистика на Република Македонија. Износот на приносите се изразува во проценти.“

Член 56

Членот 130 се менува и гласи:

„(1) Друштвото е должно средствата на доброволниот пензиски фонд да ги инвестира согласно со одредбите од овој закон и инвестиционата стратегија со цел за остварување на највисок принос единствено во полза на членовите и пензионираните членови на доброволниот пензиски фонд и преку диверзификација и финансиска анализа да се минимизира ризикот од загуби:

- 1) кои настанале поради не плаќање на издавачот или другата договорна страна;
- 2) кои произлегуваат од влијанието на домашните и странските финансиски пазари;
- 3) во реалната вредност на средствата на доброволниот пензиски фонд поради инфлација и
- 4) кои се последица од продажба на средствата на доброволниот пензиски фонд поради обезбедување на ликвидност на доброволниот пензиски фонд.

(2) Член на управен одбор и надзорен одбор во друштвото при управувањето и контролата на инвестирањето на средствата на доброволниот пензиски фонд е должен да применува степен на грижа, делотворност и вештини кои би ги применувал разумен човек при инвестирање на сопствените средства. Секој член треба да ја исполнува својата обврска во согласност со неговите фидуцијарни должност и треба да обезбеди нивна примена од страна на секој вработен и работно ангажиран во друштвото.“

Член 57

Во членот 131 став (1) точка д) по зборовите: „Република Македонија“ се додаваат зборовите: „на домашниот пазар“.

Точката г) се менува и гласи:

„акции од домашни акционерски друштва кои не се затворени инвестициони фондови издадени врз основа на одобрение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија и кои котираат на официјалниот пазар или се тргуваат на пазарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување во рамките на редовниот пазар на берзата на хартии од вредност или на друг организиран пазар на хартии од вредност во Република Македонија што го контролира Комисијата;“.

Член 58

Во членот 132 став (1) по зборовите: „издадени или за кои гарантира Република Македонија“ се додаваат зборовите: „на домашниот пазар“.

Член 59

Во членот 135 став (4) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и пензионираните членови“.

Член 60

Во членот 140 ставот (2) се менува и гласи:

„Документот за инвестициона стратегија особено треба да ги содржи основите за анализи кои опфаќаат поставување на планиран принос за доброволниот пензиски фонд, за временски период кој соодветствува на временскиот период во кој еден член на доброволен пензиски фонд со просечна возраст ќе членува во фондот, имајќи го предвид нивото на трошоци на живот, во согласност со одредбите од членот 130 од овој закон. Во документот за инвестициона стратегија треба да се наведе како ќе се управува со ризиците кои се поврзани со постигнување на планираниот принос и стратешкото инвестирање на средствата, методите за мерење на инвестициониот ризик, процесите за управување со ризици кои ќе се применуваат за да се постигне планираниот принос и следење на начинот на неговото остварување.“

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Друштвото најмалку еднаш годишно, за секој пензиски фонд со кој управува, изготвува документ за начинот на примена на инвестиционата стратегија за следните 12 месеци, вклучувајќи го стратешкото инвестирање на секоја класа на средства, интерните ограничувања за инвестирање и изложеноста на ризиците.“

Ставот (3) станува став (4).

Член 61

Во членот 142 по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и на пензионираните членови“, а зборовите: „Министерството за труд и социјална политика“ се бришат“.

Член 62

Во членот 144 став (1) точка б) зборовите: „посебна институција овластена“ се заменуваат со зборовите: „друштво за осигурување овластено“.

Во точката в) зборовите: „кое управува со доброволниот пензиски фонд каде што тој бил член на денот на пензионирањето“ се заменуваат со зборовите: „со кое членот склучил договор за програмирани повлекувања по пензионирањето“.

Член 63

Во членот 145 по зборот „член“ се додаваат зборовите: „или на пензиониран член“.

Член 64

Во членот 147 зборовите: „закон со кој се уредува исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување“ се заменуваат со зборовите: „Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување“.

Член 65

Во членот 150 став (1) по точката д) се додаваат две нови точки г) и е), кои гласат:

„г) врши пресметка на нето средствата и на сметководствената единица на доброволниот пензиски фонд, ги проверува и потврдува пресметките кои ги извршило друштвото и е одговорен за точноста на пресметките;

е) врши проверка на усогласеноста на портфолиото на доброволниот пензиски фонд со инвестиционите ограничувања согласно со овој закон и подзаконските акти;“.

Точките г), е) и ж) стануваат точки ж), з) и с).

Член 66

Во членот 151 ставот (3) се менува и гласи:

„На секој датум на проценка чуварот на имот ја известува Агенцијата за вредноста на нето средствата и на сметководствената единица на доброволниот пензиски фонд.“

По ставот (3) се додаваат четири нови става (4), (5), (6) и (7), кои гласат:

„(4) Доколку постои неусогласеност на пресметките на нето средствата и на сметководствената единица на доброволниот пензиски фонд направени од друштвото и од чуварот на имот, друштвото е должно да се усогласи со пресметките направени од чуварот на имот. Чуварот на имот веднаш ја известува Агенцијата за начинот на разрешување на неусогласеноста.

(5) Доколку по проверката од членот 150 став (1) точка е) од овој закон чуварот на имот утврди неусогласеност на портфолиото на доброволниот пензиски фонд веднаш ја известува Агенцијата.

(6) Чуварот на имот доставува до Агенцијата извештај за своето работење еднаш годишно до 31 јануари за претходната година.

(7) Агенцијата поблиску ги пропишува периодот, формата и видот на податоците кои треба да бидат содржани во извештаите од ставовите (3), (4), (5) и (6) на овој член.“

Член 67

Во членот 155 став (3) по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „и на пензионираните членови“.

Член 68

Во членот 164 по бројот „168“ се додава бројот „168-а“.

Член 69

Во членот 165 став (1) по точката 5 се додава нова точка 5-а, која гласи:

„5-а) не ја исполнува фидуцијарната должност од членот 30-а став (1) од овој закон;“.

Во точката 6 по зборот „член“ се додаваат зборовите: „или на пензиониран член“.

Во точката 10 по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „или на пензионираните членови“.

Во точката 12 по зборот „закон“ се додаваат зборовите: „и актите пропишани од Агенцијата“.

Во точката 14 по зборот „стандарди“ се додаваат зборовите: „и на формата и содржината на финансиските извештаи пропишани од Агенцијата“.

Точката 15 се менува и гласи:

„инвестира средства од доброволниот пензиски фонд спротивно на членовите 130, 131, 132, 133 и 134 од овој закон и актите пропишани од Агенцијата.“

Во ставот (3) точка 3 по зборот „одржува“ се става запирка и се додава зборот „пресметува“.

По точката 4 се додава нова точка 4-а, која гласи:

„4-а) не се вклучи во Центарот согласно со членот 43 став (5) од овој закон;“.

Во ставот (5) точка 3 по зборот „одржува“ се става запирка и се додава зборот „пресметува“.

По точката 5 се додава нова точка 5-а, која гласи:

„5-а) не се вклучи во Центарот согласно со членот 59 став (5) од овој закон;“.

Член 70

Во членот 166 ставот (1) се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 20.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на друштво за управување со доброволни пензиски фондови или на друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови, доколку:

- 1) не донесе кодекс за добро корпоративно управување и не работи согласно со членот 13 став (3) од овој закон;
- 2) не воспостави ефикасни контролни механизми и не воспостави процедури и определи лице согласно со член 30-б од овој закон;
- 3) ги користи своите средства за намени забранети со членот 32 од овој закон;
- 4) не ги исполнува барањата предвидени во членот 33 ставови (1), (2), (3), (4), (5) и (6) од овој закон;
- 5) не основа организациона единица за внатрешна ревизија согласно со членот 34 од овој закон;
- 6) не ги почитува обврските од членот 34-а ставови (1), (2), (3) и (4) од овој закон;
- 7) не воспостави активности за управување со ризици, не назначи лице одговорно за управување со ризици и не достави извештај согласно со членот 34-б ставови (1), (2) и (5) од овој закон;
- 8) не назначи надворешен овластен ревизор со добри референци и не објави извадок од ревидираниот финансиски извештај со мислење на овластениот ревизор согласно со членот 35 од овој закон;
- 9) постапи спротивно на членот 35-а од овој закон;
- 10) не отвори доброволна индивидуална сметка и професионална сметка согласно со членот 95 став (1) од овој закон;
- 11) не ги пренесе средствата од постојниот во идниот пензиски фонд согласно со членот 97 став (1) од овој закон;
- 12) дава погрешни и неточни информации за доброволниот пензиски фонд, за професионалната пензиска шема или за друштвото кое управува со тој фонд во смисла на членот 107 став (1) од овој закон;
- 13) просториите на друштвото и просториите на неговите деловни соработници за маркетинг не ги исполнуваат условите од членот 108 став (1) од овој закон;
- 14) применува постапки на маркетинг на пензиски фондови забранети со членот 112 од овој закон;
- 15) не ја исполнува обврската за редовно информирање на членовите и на пензионираниите членови на доброволниот пензиски фонд согласно со членот 114 од овој закон;
- 16) не ги доставува до Агенцијата информациите наведени во членот 116 став (1) од овој закон и во актите пропишани од Агенцијата;
- 17) не ги извести Агенцијата и сите членови и пензионирани членови на пензискиот фонд за секоја промена на висината на надоместоците, на начин и во рокови предвидени во членот 119 од овој закон;
- 18) не го утврди приносот за пензискиот фонд со кој управува согласно со членот 127 од овој закон;
- 19) постапи спротивно на ограничувањата предвидени со членот 135 од овој закон;
- 20) нема документ за инвестициона стратегија со содржина согласно со членот 140 ставови (1) и (2) од овој закон и актите пропишани од Агенцијата;
- 21) не ја извести Агенцијата кога сака да го откаже договорот за чување на имот согласно со членот 154 став (1) од овој закон и
- 22) не постапува согласно со ставовите и мислењата изнесени во актите на Агенцијата.“

Член 71

Во членот 167 став (1) по точката 3 се додава нова точка 3-а, која гласи:

„3-а) не склучи договор за вршење на работите на маркетинг на доброволен пензиски фонд со деловен соработник согласно со членот 108 став (2) од овој закон;“.

Во точката 4 зборовите: „договор за членство“ се заменуваат со зборот „договори“.

Во точката 5 сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка.

Во точката 6 по зборот „член“ се додаваат зборовите: „и на пензиониран член“, а точката и запирката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“.

По точката 6 се додава нова точка 7, која гласи:

„7) доставува податоци до членовите и до пензионираните членови во форма спротивно на членот 114 став (6) од овој закон.“

Член 72

Во членот 167-а став (1) точка 4 бројот „и 7“ се заменува со броевите „7, 8 и 9“.

Член 73

Во членот 168 став (1) точка 1 по зборот „став“ бројот „(6)“ се заменува со бројот „(5)“.

Точката 4 се менува и гласи:

„постапи спротивно на членот 151 од овој закон;“.

Член 74

По членот 168 се додава нов член 168-а, кој гласи:

„Член 168-а

Глоба во износ од 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице доколку како:

1) член на управен одбор, на надзорен одбор и раководно лице во друштвото не ја исполнува фидуцијарната должност од членот 30-а став (1) од овој закон;

2) актуар не се придржува кон обврските предвидени во членот 34-а ставови (5), (6), (7) и (10) од овој закон и

3) лице одговорно за управување со ризици не обезбедува објективна анализа на ризиците и не го советува правилно управниот одбор согласно со членот 34-б став (3) од овој закон.“

Член 75

Друштвото за управување со доброволни пензиски фондови треба да изврши усогласување на инвестиционата активност на доброволниот пензиски фонд со кој управува со членот 56 став (1) од овој закон со кој се менува членот 130 од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување и членот 57 од овој закон со кој се менува членот 131 став (1) точки д) и г) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување најдоцна до 15 јануари 2013 година.

Член 76

Агентите регистрирани во Регистарот на агенти пред влегувањето во сила на овој закон треба да полагаат дополнителен испит за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување и да се пререгистрираат во Регистарот на агенти најдоцна до 1 март 2014 година.

Член 77

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 78

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување.

Член 79

Одредбите од членот 65 од овој закон со кој се додава нова точка í) во членот 150 став (1) по точката д) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија” број 7/2008, 124/10 и 71/11), ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2014 година.

Одредбите од членот 66 став (2) од овој закон со кој се додаваат три нови става (3), (4) и (6) во членот 151 по ставот (3) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија” број 7/2008, 124/10 и 71/11), ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2014 година.

Член 80

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.